

ГРАД СКОПЈЕ

СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ



Одделение на инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта

**ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ
ЗА 2021 ГОДИНА**

Арх. Бр. _____ Горан Трајчевски
Датум: _____ Раководител на Сектор
Место: Скопје (м.п.) _____

Изработил:

Валентина Арсова, Раководител на
одделение

ВОВЕД

Во согласност со член 43, став (5) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019), Раководителот на Сектор Инспекторат, донесува Програма за испит за лиценца за инспектор – практичен дел за 2020 година за следните видови на инспектори: инспектор за патен сообраќај (Општински инспектор за патен сообраќај) и инспектор за патишта на Град Скопје (Општински инспектор за патишта).

Практичниот дел од испитот за стекнување со лиценца за инспектор се полага врз основа на Програма за испит за лиценца – практичен дел, која пак е во согласност со Програмата за практична работа и обука на работно место за стекнување со лиценца за инспектор (согласно член 42, став (б)) и Правилникот за начинот за спроведување на испитот за стекнување со лиценца за инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 238/2019).

Практичниот дел од испитот се полага во првата закажана испитна сесија, по завршување на девет месечната практична работа и обука на работно место, под надзор на ментор во инспекциската служба каде е вработен кандидатот за инспектор, избран преку постапка за вработување и кандидатот за инспектор вработен преку постапка за превземање на административен службеник.

Со практичниот дел од испитот се врши оценување на знаењата и вештините на кандидатите, стекнати за време на практична работа и обука на работно место за стекнување со лиценца за инспектор, за прашања кои се опфатени со соодветните теми за инспектори за патен сообраќај на Град Скопје (Општински инспектори за патен сообраќај) и соодветните теми за инспектор за патишта на Град Скопје (Општински инспектори за патишта).

Програмата за испит за лиценца – практичен дел, базата на прашања за испитот, како и релевантната литература потребна за подготовка на кандидатот за инспектор за полагање на испитот, се јавно достапни на веб страницата на Град Скопје.

МОДУЛИ И ТЕМИ ЗА ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР – ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

Програмата за испит за лиценца – практичен дел, на инспекцијата за патен сообраќај и инспекцијата за патишта на Град Скопје, кои се распределени на работните места по областите на надзорот произлегува како потреба од надлежностите на делокругот на работа што се утврдени согласно одредбите на материјалните закони според кои постапуваат двата вида на инспектори во инспекциската служба и тоа:

- I – Инспектори за патен сообраќај на Град Скопје (Општински инспектори за патен сообраќај) и
- II - Инспектори за патишта на Град Скопје (Општински инспектори за патишта).

I - Инспектори за патен сообраќај на Град Скопје (Општински инспектори за патен сообраќај):

Модул 1 –Закон за превоз во патниот сообраќај

- Тема 1.1 – Начела и организација
- Тема 1.2 –Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 1.3 – Прекршочни одредби

II - Инспектори за патишта на Град Скопје (Општински инспектори за патишта):

Модул 1 – Закон за јавните патишта

- Тема 1.1 – Начела и организација
- Тема 1.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 1.3 – Прекршочни одредби